

# Сечици странични

461/1VDEDP



## Usage



## Profiles



**Premium** +

[\(/mk/about-](#)

[us/materials\).](#)



[\(/mk/support/warranty\).](#)

## Product features

- материјал: специјален плус јаглороден челик
- ковани, целосно појачани и калени
- ивиците за сечење индукционо појачани
- полирани челюсти
- завршна површина: хромирани по стандард ISO 1456:2009
- изработени по стандард ISO 5749 и EN 60900

## Предности:


- рачките се изолирани со двојна облога-двобојна изолација, која овозможува дополнителна безбедност

## Важно!


- ако втората обвивка е видлива, заменете го вашиот алат VDE со нов

# Standards

EN 60900




Barcode	L	B	A	C	Icon
619193	140	19	9.5	18	174
619194	160	22.5	10	22	224



## Retail packaging

Barcode	MA	MB	MC	Icon
619193	230	65	31	189
619194	230	60	30	237



## Transport packaging

Barcode	Hand icon	TA	TB	TC	Icon
619193	4	84	318	63	804
619194	4	104	277	68	1029